

Врз основа на член член 190 и член 89 став 6 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12.09.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (“Службен весник на РМ” бр. 110/2006, 81/2014 и 131/2016)

Во член 4

- во алинеја 1 по зборовите *„(за странско лице број на пасош),,* се додаваат зборовите *„датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал,,*
- во алинеја 6 зборовите *„надлежниот суд,,* се заменуваат со зборовите *„надлежен орган,,*
- во алинеја 10 зборовите во заградата се бришат.

- по став (3) се додаваат четири става (4), (5), (6) и (7) кои гласат:

„(4) Доказот од став 1 точка 4 се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(5) Доказот од став 1 точка 6 и 9 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(6) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 2

Во Прилог 1: Образец Б-СДБ,

- во точка 2, по зборовите *„адреса на живеење,,* се додаваат зборовите *„број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал,,*
- Во точка 3,
 - алинеја 6 зборовите *„надлежниот суд,,* се заменуваат со зборовите *„надлежен орган,,*
 - алинеја 10 зборовите во заградата се бришат.

Член 3

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза (“Службен весник на РМ” бр. 131/2016), во член 2 став 2 и став 3 се бришат.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-827/2
Скопје, 12.09.2019 година

**Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател
Mr.Sc. Nora Aliti**